



## СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ СТАКЛО

Средство за чистење и одржување

# BUZ<sup>®</sup> WINDOWMASTER G 525

Концентрат за чистење стакло и рамки



### Подрачје на примена

- За чистење на надворешни стакла со големи површини, прозорци, рамки, површини од ламинат, стаклени покриви на PV-модули

### Предности/особини на производот

- Одложено повторно загадување благодарение на ефектот против загадување
- Рамномерна, стабилна микропена
- Одличен ефект на лизгање на извлекувачот
- Оптимално отстранување на нечистотиите од инсекти
- Многу добар ефект на чистење
- Се суши брзо и без ленти

Технички податоци	
рН-вредност	6,5
Боја на производот	тиркизносива
Сад*	1 l Шише 10 l Сад
Состојки според INCI	AQUA, POLYCARBOXYLATE, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE, ALCOHOL, COCAMIDE DEA, ETHOXYPROPANOL, SODIUM CITRATE, PARFUM, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, LAURETH-2, DEA COCOATE, GLYCERIN, MEK, COLORANT, BENZISOTHIAZOLINONE

\* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите. Разговарајте со советникот за клиенти.





## СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ СТАКЛО

Средство за чистење и одржување

# BUZ<sup>®</sup> WINDOWMASTER G 525

Концентрат за чистење стакло и рамки

### Примена и дозирање



Чистење и одржување:  
100 ml / 10 l вода



Чистење и одржување:  
100 ml / 10 l вода

### Напомена

Да не се применува на акрилно стакло.

### Дополнителни производи

Reso Clean G 515  
Profiglass G 522 - Средство за чистење стакло, подготвено за употреба  
Planta<sup>®</sup> Clear P 316  
Planta<sup>®</sup> View P 318

### Напомени за опасност

без ознака

Дополнителните безбедносни напомени погледнете ги во безбедносниот лист Buz<sup>®</sup> Windowmaster G 525 на [www.buzil.com](http://www.buzil.com).

GISBAU-код: GU 40

Број на производот\*:  
G525-0001  
G525-0010

\* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите. Разговарајте со советникот за клиенти.

Податоците во нашите информации за производот се засноваат на нашите искуства и грижливите истражувања и му соодветствуваат на нашето денешно ниво на знаење. Сепак, не може да ги провериме во детали различните услови на обработка, како и објектните и материјалните услови, ниту, пак, да влијаеме врз нив. Според тоа, можеме да дадеме општи упатства за обработка во информациите за производот. Затоа, квалитетот на работата зависи од стручната проценка на објектот и обработка од страна на корисникот. Во случај на сомнеж, тој е должен секогаш да ја проверува компатибилноста на материјалот што треба да се третира со производот Buzil на незабележливо место или да побара технички совет. Одговорност за нецелосни или неточни информации во нашиот информативен материјал постои само во случај на груба грешка (намера или голема небрежност); сите побарувања што произлегуваат од Законот за одговорност за производи остануваат непроменети. Со оваа информација за производот, сите претходни информации за производот ја губат својата важност.

Датум 11.03.2019

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: [info@buzil.de](mailto:info@buzil.de) . [www.buzil.com](http://www.buzil.com)